

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (2) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 јули 2021 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за отфрлање на приговор**

1. Приговорот на ГЛОБАЛ БАЛКАН ГРУП Гостивар УП2 09-102/21 од 8 април 2021 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-552 од 9 октомври 2020 година СЕ ОТФРЛА.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

ГЛОБАЛ БАЛКАН ГРУП Гостивар до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-102/21 од 8 април 2021 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-552 од 9 октомври 2020 година.

Имено, жалителот се жали на тоа што има поминато долго време од издавање на Решението а сеуште нема реализација, иако е извршена уплата.

Електродистрибуција во одговорот има наведено дека постапката е во тек, односно се обезбедуваат потребните документации за да може да се реализира приклучокот.

На седницата одржана на 29 април 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-102/21 од 8 април 2021 година со прилог:
  - Решение за согласност бр. 11-552 од 9 октомври 2020 година
  - Одобрение за градење од 12 мај 2020 година со правосилност од 1 јуни 2020 година издадено од Општина Гостивар.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, според член 25 став (4) точка 4) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19), во диспозитивот на Решението од став (1) на овој член, се утврдуваат и обврските на ОДС и корисникот во врска со приклучувањето.

Во обврските на Електродистрибуција наведени во Решението е наведено дека Електродистрибуција е должна да го приклучи објектот на барателот по добивање на одобрение за употреба на приклучокот согласно закон во рок утврден во договорот за приклучување на дистрибутивната мрежа.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–102/21  
5 јули 2021 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски